

SONY®

Домашен аудио СИСТЕМ

Упатство за употреба

Започнување со
употреба

Диск

Тјунер

USB уред

BLUETOOTH

Прилагодување звук

Други операции

Дополнителни
информации

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За намалување на ризикот од пожар или електричен шок, не го изложувајте на дожд или влага.

За намалување на ризик од пожар не ги покривајте отворите за вентилација со весник, чаршав, завеси и т.н.

Уредот не го изложувајте на незаштитени топлотни извори (на пр. запалени свеќи).

За намалување на ризикот од пожар или електричен шок, апаратот не го изложувајте на прскање или капење и не оставајте предмети полни со течност, како што е вазна.

Немојте да го ставате во затворен простор, како што е кутија или вградена кабинет.

Ако главниот утикач е употребен за исклучување на единицата од главниот штекер, приклучете ја единицата на лесно достапниот АС излез. Ако забележите необичности на единицата, веднаш исклучете го главниот утикач од АС излезот. Батериите или апаратот со батерии во него немојте да го изложувате на многу топло, како што е сонце, пожар или слично.


Уредот не е исклучен од струја се додека кабелот е поврзан во штекер, дури и ако самиот уред се исклучува.

Само за внатрешна употреба.

ВНИМАНИЕ

Употребата на оптички инструменти со овој производ може да ја зголеми опасноста за очите.

Важни безбедносни инструкции

- 1) Прочитајте ги овие инструкции.
- 2) Чувајте ги овие инструкции.
- 3) Внимавајте на предупредувањата.
- 4) Следете ги инструкциите.
- 5) Не го употребувајте во близина на вода.
- 6) Чистете само со сува крпа.
- 7) Немојте да ги затварате отворите за вентилација. Инсталирајте во согласност со инструкциите од производителот.
- 8) Не го оставајте во близина на топлотни извори како што се радијатори, кумбе или други апарати (вклучувајќи засилувачи) кои произведуваат топлина.
- 9) Немојте да ги занемарите безбедносните мерки на поларизирањето или на заземјениот утикач. Поларизирианиот утикач има две сечива, едниот е поширок од другиот. Заземјениот утикач има две сечива и трет заземјен крак. Широкото сечиво или заземјениот крак се за ваша безбедност. Ако добиениот утикач не одговара со вашето излез, консултирајте се со електричар.
- 10) Заштитете го кабелот за струја да не го газите или многу е важно да не го притиснете со нешто, направете му соодветна кутија и места од каде што излага од апаратот.
- 11) Употребувајте додатоци кои се препорачани од производителот.
- 12) Употребувајте кола, постолје, трножец, држач или маса препорачана од производителот или продадете го со приборот.  Кога употребувате кола, обрнете внимание кога го движите апарат да избегнете превртување и да се повредите.
- 13) Откачете го апаратот ако има молњи или кога не го употребувате подолго време.
- 14) За сервис обратете се на квалификувани сервисери. Потребно е сервисирање кога ќе се оштети апаратот, како што се кабелот за струја или утикачот, истурена е течност врз предметот или паднал предмет во него, апаратот бил изложен на дожд или влага, не работи правилно или паднал.



Овој симбол означува да го предупреди корисникот за присуството на неизолирана „опасен напон“ во близина на производот, така да поради неговата големина може да има ризик од електричен шок.



Овој симбол има значење да го предупреди корисникот за важноста за инструкции за правилно работење и одржување (сервис)

За купувачите во Европа



Овој уред е класифициран како CLASS 1 LASER производ. Ова означување е поставено на задниот надворешен дел.



Исфрлање на истрошените батерии (применливо во Европската унија и земји со посебни собирни центри)

Овој симбол на батеријата или на нејзиното пакување, укажува дека батеријата испорачана со овој производ не треба да се третира како обичен домашен отпад.

Некои батерии може да се означени со хемиски знак. Хемискиот симбол за жива (Hg) или олово (Pb) се ставаат на батерии кои содржат повеќе од 0.0005% жива или 0.004% олово.

Со правилно исфрлање на батериите Вие ќе помогнете во спречувањето на потенцијалните негативни последици за опкружувањето и човековото здравје, што може да се предизвикаат со неправилно исфрлање на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе допринесе за зачувување на природните ресурси. Во случај да уредот треба да е постојано поврзан со вградената батерија, за зачувување, безбедност или интегритет на податоците, оваа батерија треба да се заменува само од квалификуван сервисен персонал. За да обезбедите правилен третман на батериите, однесете ги при крај на нивниот животен век во собирен центар за рециклирање на електрична и електронска опрема. За правилно и безбедно отстранување на сите типови батерии од апаратот, прочитајте го упатството за вадење на батериите од уредот. Однесете ги батериите во собирен центар за рециклирање на електрична и електронска опрема. За подетални информации околу рециклирањето на батериите, Ве молиме, контактирајте ја локалната компанија за рециклирање, отпад или продавницата каде што сте го купиле производот.

Забелешка за купувачите: следнава информација се применува само за опрема купена во земји кои ги применуваат ЕУ директивите.

Овој производ е произведен од Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Прашања поврзани со усогласеноста на производот врз основа на законодавството на ЕУ адресирајте ги до овластениот претставник, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгија. За сервис или гаранција, обратете се на адресите наведени во сервисната книшка или гарантниот лист.

Со ова Sony Corp., изјавува дека оваа опрема е во согласност со основните потреби и други релевантни одредби на Директивата 1999/5/ EC.

За детали посетете ја следнава URL: <http://www.compliance.sony.de/>



Валидноста на CE ознаката е ограничена само за тие земји каде легално се применува, главно во земјите од Источна економска зона. Оваа опрема е тестирана и е во согласност со ограничувањата поставени од EMC Директивата за користење на продолжен кабел пократок од 3 метри.

Забелешка за DualDiscs

DualDisc е диск со две страни кој од една страна снима DVD, а од другата страна дигитален аудио материјал. Но додека аудио материјалот од едната страна не се прилагоди со стандардите на Compact Disc (CD), репродукција на овој производ не се гарантира.

Музички дискови кодирани со технологија за заштита на авторски права

Овој производ е создаден за репродукција на дискови кои се прилагодени според стандардите на Compact Disc (CD). Неодамна, неколку музички дискови кои се кодирани со заштита за авторски права, продавани се од некои музички компании. Бидете свесни дека меѓу овие дискови, има некои дискови кои не се прилагодени со стандардните CD и може да се случи да не можат да се пуштат.

Овој систем е дизајниран да се користи за следниве цели:

- Репродукција на музички дискови или USB уреди
- Префрлање музика на USB уреди
- Слушање радио станици
- Репродукција на музика на BLUETOOTH уреди
- Уживање во социјални дружења со функцијата "Party Chain"

За ова упатство

- Ова упатство главно ги објаснува операциите за користење на далечинскиот управувач, но истите операции можат да се направат и преку копчињата на уредот кои имаат исто или слично име.
- Некои илустрации се претставени како концепциски црти и може да се разликуваат од вистинскиот производ.

Содржина

За ова упатство	5
Водич низ делови и контроли	8

Започнување со употреба

Безбедно прикачување на системот	12
Деактивирање на демо	13
Вметнување батерии	13
Носење на системот	13
Менување режим за приказ	14
За управување со напојувањето	14

Диск

Репродукција на CD/MP3 диск.....	15
----------------------------------	----

Тјунер

Слушање радио	17
---------------------	----

USB уред

Пред употреба на USB уред	18
Префрлање музика од диск	18
Репродукција на фајл	20

BLUETOOTH

За BLUETOOTH безжичната технологија	21
Спарување на овој систем со BLUETOOTH уред	22
Слушање музика на BLUETOOTH уред	23
One Touch BLUETOOTH Connection со NFC	23
Репродукција на висок квалитет на звук (AAC/LDAC™)	24
Дотерување на BLUETOOTH режим на мирување	25
Вклучување или исклучување на BLUETOOTH сигнал	25
Користење на "SongPal" преку BLUETOOTH	26

Прилагодување звук

Прилагодување звук	26
Создавање атмосфера на забава (DJ EFFECT)	27

Други операции

Користење на Party Chain функцијата	28
Пеење: Караоке	30
Уживајте во музика со вклучен Speaker Lights	31
Користење на дополнителна опрема	31
Менување информација на екран	32
Користење на Sleep Timer	32
Деактивирање на копчиња на уредот (Child Lock)	32
Дотерување автоматска функција за мирување	32


Дополнителни информации

Информација за компатибилни уреди	33
Проблеми и решенија	33
Мерки на претпазливост	38
Спецификации	40
Забелешка за лиценца и заштитни знаци	42












Водич низ делови и контроли


Може да ги заклучите копчињата освен на ⏻ (power) на единицата да спречите операција по грешка (стр. 32).

Единица




* Не гледајте директно во делови што емитуваат светло кога Speaker Lights е вклучен.

- 1**  (power) копче
Допрете да го вклучите системот или да го дотерате во режим на мирување.
- 2**  (play)* копче
— Допрете да почнете со репродукција.
— Кога ова копче го држите повеќе од 5 секунди, се репродуцира вграден демо звук. Допрете  да го запрете со демото.
-  (stop) копче
— Допрете да престанете со репродукција. Кога ќе допрете двапати, репродукцијата може да се откаже.
— Допрете да го запрете преносот за време на преносот на музика
— Допрете да го запрете градениот демо звук.
- BLUETOOTH  PAIRING копче
— Допрете да изберете BLUETOOTH функција.
— Држете за активирање на BLUETOOTH спарување во BLUETOOTH функција.
- BLUETOOTH индикатор (стр. 21)
- FUNCTION копче
Допрете да изберете функција.
- 3**  (USB) порт
Користете го за поврзување на USB уред.
- MEGA BASS  PARTY CHAIN копче (стр. 26, 30)
- 4** Дисплеј
- 5** VOCAL FADER копче (стр. 31)
- MIC ECHO копче (стр. 31)
- MIC LEVEL (MIN/MAX) копче (стр. 30)
- 6**  +/- (select folder) копче
Допрете да изберете папка на диск или USB уред.
-  (go backward/go forward) копче
Допрете да изберете песна или фајл.
- TUNING +/- копче (стр. 17)
- 7**  (open/close) копче
Допрете за отварање или затварање на носачот за диск.
- 8**  (N-Mark) (стр. 24)
- 9** DJ OFF, FLANGER, ISOLATOR копчиња (стр. 27)
- VOLUME/DJ CONTROL копче
— Завртете за прилагодување тон. Не може да го користите ова копче за прилагодување тон кога е избрано DJ EFFECT.
— Завртете за прилагодување FLANGER и ISOLATOR ефект (стр. 27).
- 10** Носач за диск
- 11** Сензор за далечинско
- 12** MIC 1/2 приклучок
Користете го за поврзување микрофон.

* Копчето  на единицата има сензибилна точка. Користете ја оваа сензибилна точка како референца кога го користите системот.


Далечински управувач



- 1** SPEAKER LIGHT копче
(стр. 31)

DISPLAY копче
Допрете да смените
информација на дисплејот.

SLEEP копче (стр. 32)

 (power) копче
Допрете да се вклучи системот
или префрлете го во режим на
мирување.

- 2** PLAY MODE копче (стр. 15,
20)

REPEAT/FM MODE копче (стр.
15, 17, 20)

CLEAR копче (стр. 16, 21)


REC TO USB копче (стр. 19)
Допрете да префрлите музика
од диск на поврзан опционален
USB уред.


- 3** TUNING MODE копче
(стр. 17)


TUNER MEMORY копче
(стр. 17)

BACK копче
Допрете да се вратите на
претходниот дисплеј.

OPTIONS копче
Допрете да влезете или излезете
од мениото со опции.

 копчиња
Допрете да изберете ставка од
мениото.


 +/- (select folder) копче
Допрете да изберете папка на
диск или USB уред.

 копче
Допрете да внесете/потврдите
дотерување.


- 4** FUNCTION копче
Допрете да изберете функција.


MEGA BASS копче (стр. 26)

EQ копче (стр. 26)



- 5**  (rewind/fast forward)
копчиња (стр. 15, 20)
Допрете да најдете точка во
песна или фајл при
репродукција.


TUNING+/- копче (стр. 17)

-  (play)* копче
Допрете да почнете со
репродукција

-  (go backward/go
forward) копче
Допрете да изберете песна
или фајл

PRESET+/- копче (стр. 17)

-  (pause) копче
Допрете за паузирање на
репродукцијата. Да
продолжите со репродукција
допрете  .


-  (stop) копче
- Допрете да запре
репродукцијата. Кога ќе допрете
двапати, репродукцијата се
откажува.
 - Допрете да запре со
префрлање музика за време на
префрлање музика.
 - Допрете да запре вградениот
демо звук.

- 6** VOCAL FADER копче (стр. 31)


MIC ECHO копче (стр. 31)

KEY CONTROL  /  копче
(стр. 31)

VOL +/- * копче
Допрете за прилагодување
јазина на звук.

* VOL + и  копчињата на далечинскиот
управувач имаат сензибилна точка.
Користете ја оваа точка како
референца кога работите со системот.

Безбедно прикачување на системот



A Аудио излезни и влезни приклучоци

Користи како аудио кабел (одделно се продава) да направи поврзување на следниот начин:

- AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R приклучоци
 - Поврзете во аудио влезен приклучок на опционална опрема.
 - Поврзете во друг аудио систем да уживате во Party Chain функцијата (стр. 28).
- AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R приклучоци
 - Поврзете во аудио излезен приклучок на ТВ или аудио/видео опрема. Звукот се емитува низ системот.
 - Поврзете во друг аудио систем да уживате во Party Chain функцијата (стр. 28).

B Антена


Поврзете ја FM антената (испорачана).



Проширете ја антената

Совет

- Инсталирајте го системот на место/ориентација со добар прием.



Места со слаб прием: Далеку од прозор и т.н.

Места со добар прием: Во близина на прозор и т.н.


- Избегнувајте ги следниве типови на места.



Меѓу згради



Во близина на мобилни телефони, електрични апарати




На челични клупи или маси

- Антената чувајте ја подалеку од кабелот за напојување и USB кабелот да спречите шум.

Ⓢ Напојување

Поврзете го кабелот за напојување (испорачан) во системот и потоа во штекер.


Кога кабелот за напојување е поврзан, демото автоматски почнува (стр. 14). Ако допрете  да го вклучите системот, демото завршува.

Деактивирање демо

За деактивирање на демо додека системот е исклучен, допрете SPEAKER LIGHT непрекинато да изберете Standby Mode (стр. 14).

Вметнување батерии

Ставете две R03 (size AAA) батерии (испорачани) со поларитет да одговара како што е прикажано.




Забелешки

- Не мешајте стари и нови батерии или пак различни типови на батерии.
- Ако далечинскиот управувач не го користите подолго време, извадете ги батериите да избегнете оштетување од течење на батериите и корозија.

Преместување на системот

Пред да го преместите системот, проверете да не има вметнато диск, поврзано USB уред и исклучете ги сите кабли.



Забелешка

Правилно поставете ја раката при преместување на системот да избегнете лична повреда или штета.

Менување режим за дисплеј

Допрете SPEAKER LIGHT додека системот е исклучен.

Секогаш кога ќе допрете на копчето,
дисплејот се менува на следниот начин.

Демо

Осветлувањето е вклучено.

Нема приказ(Standby Mode)

Дисплејот и осветлувањето се
исклучени за заштеда на напојување.

За управување со напојувањето

Фабрички, овој систем е дотеран
автоматски да се исклучи за околу
15 минути кога нема никаква
операција и нема аудио сигнал. За
детали, видете во “Дотерување на
автоматска функција за мирување”
(стр. 32).

Репродукција на CD/MP3 диск

Совет

За дискови кои се репродуцираат видете во “Мерки на претпазливост” (стр. 38).

1 Допрете FUNCTION се додека “CD” не се прикаже на дисплејот.

2 Ставете диск.

Допрете ▲ на уредот да се отвори носачот за диск, потоа ставете го дискот во со етикетата нагоре.



Кога репродуцирате 8 cm (3 1/4 in) диск како на пр. едно CD, ставете го во внатрешниот круг во носачот.

3 Допрете ▲ на уредот да го затворите носачот за диск.

При затварање на носачот за диск не применувајте сила, бидејќи може да го оштетите.

4 Допрете ► за репродукција.

Други операции

За	Допрете
Паузирање	Допрете ■. Да продолжите со репродукција допрете ►.
Стоп	■. Да продолжите со репродукција допрете ►. За откажување повторно допрете на ■.
Изберете папка во MP3 диск	Допрете □ +/- непрекинато.
Изберете папка или фајл	Допрете ◀◀/▶▶.

За	Допрете
Најдете точка во песна или фајл	Држете на ◀◀/▶▶ при репродукција и ослободете го копчето на саканото место.
Изберете Repeat Play	Допрете REPEAT/FM MODE се додека “REP ONE ¹⁾ ” “REP FLDR ²⁾ ” или “REP ALL ³⁾ ” не се прикаже на дисплејот.
Менување режим за репродукција	Допрете PLAY MODE додека плеерот е стопиран. Можете да изберете нормална репродукција (“FLDR” за сите MP3 фајлови во папката на дискот), мешана репродукција (“SHUF” или “FLDRSHUF” за папка) или програмирана репродукција

- 1) “REP ONE”: Повторување на моменталната песна или фајл.
- 2) “REP FLDR” (само MP3 диск): Повторување на моменталната папка.
- 3) “REP ALL”: Повторување на сите песни или папки.

Забелешки за репродукција на MP3 диск

- Не снимајте други типови на фајлови или неопотребни папки на диск кој има MP3 фајлови.
- Папки кои немаат MP3 фајлови се прескокнуваат.
- MP3 фајлови се репродуцираат по редослед по кој се снимени на дискот.
- Системот може да репродуцира само MP3 фајлови кои имаат фајл екстензија “.mp3.”
- Дури и кога името на фајлот ја има правилната екстензија, ако вистинскиот фајл се разликува репродукцијата на овој фајл може да генерира силен шум со што системот може да се оштети.
- Максимален број на:
 - папки е 256 (вклучувајќи ја и рут папката).
 - MP3 фајлови е 999.
 - нивоа на папки (стебло структура на фајлови) е 8.
- Не се гарантира компатибилност со сите софтвери за MP3 кодирани/пишување, уреди за снимање и медиуми. Некомпатибилен MP3 диск може да предизвика шум или испрекинат аудио или може воопшто да не се репродуцира.

Забелешка за репродукција на мултисесиски дискови

Системот може да репродуцира непрекинато сесии на диск кога тие се снимени во ист сесиски формат како и првата сесија. Кога ќе се открие сесија која е снимена со различен формат, таа сесија и следната не се репродуцираат. Запомнете дека дури и ако сесијата е снимена во ист формат, некои сесии не може да се репродуцираат.

Креирање сопствен програм (Program Play)

- 1 Допрете FUNCTION се додека "CD" не се прикаже на дисплејот.**
- 2 Изберете режим за репродукција.** Допрете PLAY MODE се додека "PROGRAM" не се прикаже на дисплејот додека плеерот е стопиран.
- 3 Изберете песна или број на фајл.** Допрете ◀◀◀/▶▶▶ се додека не се прикаже песната или број на фајлот што го барате.



Избрана песна или број на фајл

Вкупно време на репродукција на избраната песна (само CD-DA)

Кога програмирате MP3 фајл во одредена папка, допрете +/- непрекинато да изберете папка и потоа изберете фајл.

- 4 Програмирање на избрана песна или фајл.** Допрете +/- да внесете избрана песна или фајл.
- 5 Повторете ги чекорите од 3 до 4 за програмирање на додатни песни или фајлови, најмногу до 64 песни или фајлови.**

6 За репродукција на свој програм на песни или фајлови допрете ▶ .

Програмот се брише кога ќе направите едно од следниве операции:

- менување на функција.
- исклучување на системот.
- откачување на кабелот за струја.
- отварање на носачот за диск.

За повторно репродуцирање на ист програм, допрете ▶ .

За откажување на Program Play

Допрете PLAY MODE/TUNING MODE.

За бришење на последен чекор од програмираната листа

Допрете CLEAR кога репродукцијата е стопирана.

Слушање радио

1 Допрете **FUNCTION** се додека **"FM"** не се прикаже на дисплејот.

2 Изберете станица.

За автоматско скенирање Допрете **TUNING MODE** се додека **"AUTO"** не се прикаже на дисплејот и потоа допрете **TUNING+/-**. Скенирањето автоматски запира кога ќе најде станица.



Ако скенирањето не престанува, допрете **■** да запре скенирањето и направете рачно дотерување (подолу).

За рачно дотерување Допрете **TUNING MODE** се додека **"MANUAL"** не се прикаже на дисплејот и потоа допрете **TUNING+/-** да дотерате станица. Кога ќе дотерате станица која емитува RDS сервис, името на станицата се прикажува на екранот (освен за модели за Северна Америка).

Совет

За намалување на статичен шум на слаба FM стерео станица, допрете **REPEAT/FM MODE** непрекинато се додека не се прикаже **"MONO"** за исклучување на стерео прием. Ќе го изгубите стерео ефектот, но ќе го подобрите приемот.

Меморирање радио станици

1 Дотерајте радио станица.

2 Допрете **TUNER MEMORY** да изберете режим за меморирање на тјунерот.



3 Допрете **PRESET+/-** непрекинато да изберете мемориран број.

Ако друга станица веќе е меморирана на тој број, станицата се заменува со новата.

4 Допрете **□** да ја зачувате станицата.

5 Повторете ги чекорите од **1 до 4** да зачувате друга станица.

Можете да меморирате до 20 FM станици.

Меморираната станица се зачувува околу половина ден дури и ако го исклучите кабелот или ако има прекин во електричната мрежа.

Да слушате меморирана станица

Допрете **TUNING MODE** се додека **"PRESET"** не се прикаже на дисплејот потоа допрете **PRESET+/-** да изберете мемориран број.

USB уред

Пред да го користите USB уредот

За компатибилни USB уреди видете “Информации за компатибилни уреди” (стр. 33).



Кога користите Apple уреди со овој систем, поврзете ги преку BLUETOOTH поврзување (стр. 22). Користење на Apple уреди преку USB поврзување не е поддржано.

Забелешки

- Кога е потребно да направите USB поврзување со кабел, користете го USB кабелот испорачан со USB уредот. Видете во упатството за употреба испорачано со USB уредот за детали за методот на работа.
- Може да потрае подолго време пред “SEARCH” да се прикаже на дисплејот зависно од типот на поврзаниот USB уред.
- Не го поврзувајте системот и USB уредот преку USB хаb.
- Кога USB уредот е поврзан, системот ги вчитува сите фајлови на USB уредот. Ако има многу папки или фајлови на USB уредот, потребно му е повеќе време да заврши со читање на USB уредот.
- Со некои поврзани USB уреди може да има доцнење пред операцијата да се направи на системот.
- Компатибилност со сите кодирани/ пишани софтвери не се гарантира. Ако аудио фајлови на USB уред каде оригинално се кодирани со некомпатибилен софтвер, тие фајлови може да репродуцираат шум или испрекинат звук, или воопшто нема да се репродуцираат.
- Овој систем не ги поддржува сите функции обезбедени од поврзаниот USB уред.
- USB уредот не го вадете за време на префрлање или бришење. На таков начин може да ги оштетите податоците на USB уредот или да го оштетиот самиот USB уред.

За користење на системот како полнач за батерии


Системот може да го користите како полнач за батерии за USB уреди кои имаат функција за полнење.

Поврзете го USB уредот во  (USB) приклучокот. Полнењето почнува кога USB уредот е поврзан во  (USB) приклучокот. За детали видете во упатството за употреба на USB уредот.



Префрлање музика од диск

Можете да префрлите музика од диск (CD-DA диск или MP3 диск) на USB уред како што следи:

- **CD SYNC transfer:** Префрлање на сите CD-DA песни од CD-DA диск.
- **MP3 folder transfer:** Префрлање MP3 фајлови во одредена папка од MP3 диск.
- **REC1 transfer:** Префрлање моментално репродуцирани песни или MP3 фајл од диск.

- 1 Допрете FUNCTION се додека “CD” не се прикаже на дисплејот.**
- 2 Поврзете USB уред во  (USB) порд.**
- 3 Ставете диск кој сакате да го префрлите.**
- 4 Подготовка за префрлање.** Продолжете до чекор 5 во случај на CD SYNC префрлање.

За префрлање на MP3 папка

Да префрлите MP3 фајл во одредена папка, допрете  +/- да изберете папка. Потоа почнете со репродукција и допрете еднаш . Проверете на екранот дали поминатото време за репродукција е запрено.

За REC1 префрлање

Допрете **◀◀/▶▶** да изберете песна или MP3 фајл кој сакате да го префрлите, потоа почнете со репродукција.

Да префрлите MP3 фајл во одредена папка, допрете **☐ +/-** да изберете папка и потоа допрете **◀◀/▶▶** да изберете MP3 фајл кој сакате да го префрлите. Потоа почнете со репродукција.

5 Допрете REC TO USB.

"READY" се прикажува на дисплејот.

6 Допрете **☐ +**.

Префрлањето почнува, потоа "USB REC" се прикажува на дисплејот. Не го вадете USB уредот додека префрлањето не заврши.

Кога префрлањето е комплетно, "COMPLETE" се прикажува на дисплејот и аудио фајлови во MP3 формат ќе се креираат.

За запирање на префрлањето

Допрете **■**.

Правила за создавање папки и фајлови

При префрлање на USB уред, "MUSIC" папка директно се креира во "ROOT." Папките и фајловите се создаваат во оваа "MUSIC" папка во согласност со методот за префрлање и изворот како што следи:

CD SYNC префрлање

Извор	Име на папка	Име на фајл
CD-DA	"CDDA001"*	"TRACK001"*

Префрлање на MP3 папка

Извор	Име на папка	Име на фајл
MP3	Исто како и изворот	

REC1 префрлање

Извор	Име на папка	Име на фајл
MP3	"MP3_REC1"	Исто како и изворот
CD-DA	"CD_REC1"	"TRACK001"*

* Потоа броеви на папки и фајлови сериски се назначуваат.

Забелешки

- CD-TEXT информацијата не се префрла во креираниот MP3 фајл. Овој систем не подржува CD-TEXT стандард.
- Префрлањето автоматски запира ако:
 - на USB уредот нема доволно место при префрлањето.
 - бројот на аудио фајлот и папки на USB уредот е до самата граница за број кој системот може да го препознае.
- Ако папката или фајлот кој се обидува да го префрлите веќе го има на USB уредот под исто име, се додава дополнителен број по името без да го избрише оригиналната папка или фајл.
- Не ги користете копчињата на далечинскиот или уредот при префрлање да не го запрете префрлањето по грешка.

Забелешка за содржина заштитена со авторски права

Префрлената музика е ограничена само за лична употреба. За користење на музика надвор од ова ограничување треба да добиете авторско одобрување.

Репродукција на фајл

Поддржани се следниве формати на аудио фајлови:

- MP3: фајл екстензија “.mp3”
- WMA: фајл екстензија “.wma”

- 1 Допрете **FUNCTION** се додека “**USB**” не се прикаже на дисплејот.
- 2 Поврзете **USB** уред во **ψ (USB)** портот.
- 3 Допрете **▶** за репродуцирање.
- 4 Допрете **VOL +/-** за прилагодување јачина на звук.

Други операции

За	Направете го ова
Паузирање репродук.	Допрете ■ . Да продолжите со репродук. ▶
Стоп	■ . Да продолжите со репродукција допрете ▶ ¹⁾ . За откажување, допрете повторно на ■ .
Изберете папка	Допрете □ +/- непрекинато.
Изберете фајл	Допрете ◀◀/▶▶ .
Најдете точка во фајл	Држете ◀◀/▶▶ за време на репродукција и пуштете го копчето на саканата точка.
Изберете Repeat Play	Допрете REPEAT/FM MODE се додека “ REP ONE ”, “ REP FLDR ” или “ REP ALL ” се прикажува на дисплејот.
Менување режим на репродукција	Допрете PLAY MODE додека USB уредот не запре. Можете да изберете нормална репродукција (“ FLDR ” за сите фајлови во папката на USB уредот), мешана репродукција (“ SHUF ” или “ FLDRSHUF ” за мешана папка), или програмирана репродукција (“ PROGRAM ”).

- 1) При репродукција на **VBR MP3/WMA** фајл, системот може да продолжи со репродукција од друга точка.
- 2) “**REP ONE**”: Повторување на моментален фајл.
- 3) “**REP FLDR**”: Повторување на моментална папка.
- 4) “**REP ALL**”: Повторување на сите фајлови на **USB** уредот.

Забелешки

- Овој систем не може да репродуцира аудио фајлови на **USB** уред во следниве случаи;
 - кога вкупниот број на аудио фајлови на **USB** уредот надминуваат 999.
 - кога бројот на папки на **USB** уредот надминува 256 (вклучувајќи ја и “**ROOT**” папката и празни папки).Овој број може да се разликува во зависност од структурата на фајлот и папката. Не снимайте други типови на фајлови или непотребни папки на **USB** уредот кој има аудио фајлови.
- Системот може да репродуцира до длабочина само од 8 папки.
- Фајловите и папките се прикажуваат по редослед според нивното креирање на **USB** уредот.
- Папки кои немаат аудио фајлови се прескокнуваат.
- Запомнете дури и кога името на фајлот има точна екстензија, ако оригиналниот фајл се разликува, системот може да емитува шум или да се расипе.

За бришење на аудио фајлови или папки од **USB** уред


- 1 Допрете “**USB**” да се прикаже на дисплејот.
- 2 Поврзете **USB** уред во **ψ (USB)** портот.
- 3 Допрете **◀◀/▶▶** или **□ +/-** да изберете аудио фајл или папка кои сакате да ги избришете потоа почнете со репродукција.
- 4 Допрете **OPTIONS**.
- 5 Допрете **☒/☑** да изберете “**ERASE**,” потоа допрете **+**.
- 6 Допрете **↔/↔** да изберете “**FOLDER**” или “**FILE**,” потоа допрете **+**. “**ERASE??**” трепка на дисплејот.
- 7 Допрете **+**.
When erasing is complete, “**COMPLETE**” appears on the display.


Креирање свој програм (Program Play)

- 1 Допрете FUNCTION се додека "USB" не се прикаже на дисплејот.
- 2 Изберете режим за репродукција. Допрете PLAY MODE се додека "PROGRAM" не се прикаже на дисплејот додека плеерот е запрен.
- 3 Изберете број на фајл. Допрете ◀◀/▶▶ непрекинато се додека на дисплејот не се прикаже бројот на фајл.



Избран број на фајл

Кога програмирате MP3/WMA фајлови во папка, допрете  +/- да изберете папка и потоа изберете фајл.

- 4 Програмирање на избран фајл. Допрете  да го внесете фајлот.

- 5 Повторете ги чекорите 3 до 4 во дополнително програмираните фајлови најмногу до 64 фајлови.

- 6 За репродукција на свој програм со фајлови допрете ▶ .

Програмот се брише кога ќе направите една од следните операции:

- менување на функцијата.
- исклучување на системот.
- откачување на кабелот за струја

За повторна репродукција на ист програм допрете ▶

- За откажување на Program Play Допрете PLAY MODE.

- За бришење на последниот чекор од програмираната листа Допрете CLEAR кога репродукцијата е запрена.


BLUETOOTH

За BLUETOOTH безжична технологија

BLUETOOTH безжичната технологија е со краток опсег која овозможува безжична комуникација на податоци меѓу дигитални уреди. BLUETOOTH безжичната технологија работи во опсег од 10 метри (33 feet).

Поддржани BLUETOOTH верзија, профили и кодекси
За детали видете "BLUETOOTH" (стр. 41).

За (BLUETOOTH) индикатор

 (BLUETOOTH) индикаторот на уредот свети или трепка сино да го покаже BLUETOOTH статусот.

Системски статус	Статус на индикатор
BLUETOOTH мирување	Трепка бавно.
BLUETOOTH спарување	Трепка брзо.
Воспоставено е BLUETOOTH поврзување	Свети

Спарување на системот со BLUETOOTH уред

Спарувањето е операција каде BLUETOOTH уреди се регистрираат меѓу себе. Еднаш кога ќе направите спарување, не треба да правите повторно.

Ако вашиот уред е NFC-компатибилен паметен телефон, не е потребно рачно спарување. (Видете "One Touch BLUETOOTH поврзување со NFC" (стр. 23).)

1 Ставете го BLUETOOTH уредот на 1 метар (3 feet) од системот.

2 Допрете BLUETOOTH на уредот да изберете BLUETOOTH функција. "BT AUDIO" се прикажува на дисплејот.

Совети

- Кога на системот нема информација за спарување (пр. кога користите BLUETOOTH функцијата ја користите за прв пат), "PAIRING" индикаторот трепка брзо и системот се префрла во режим на спарување автоматски. Во ваков случај, прејдете на чекор 4.
- Ако BLUETOOTH поврзувањето е воспоставено, прекинете го BLUETOOTH поврзувањето (стр. 23).

3 Држете на BLUETOOTH на уредот повеќе од 3 секунди. "PAIRING" трепка на дисплејот.

4 Направете постапка за спарување на BLUETOOTH уредот.

За детали видете во упатството за употреба на BLUETOOTH уредот.

5 Изберете "MNC-V11" на дисплејот на BLUETOOTH уредот.

Забелешка

Ако за BLUETOOTH уредот е потребна лозинка, внесете "0000." "Passkey" може да е наречен "Passcode," "PIN code," "PIN number," или "Password."

6 Направете BLUETOOTH поврзување на BLUETOOTH уредот.

Кога спарувањето е комплетно и ќе се воспостави BLUETOOTH поврзување, "BT AUDIO" се прикажува на дисплејот. Во зависност од BLUETOOTH уредот, поврзувањето може да почне автоматски откако спарувањето ќе заврши.

Забелешки

- Можете да спарите до 8 BLUETOOTH уреди. Ако спарите 9-ти BLUETOOTH уред, најстариот спарен уред ќе се избрише.
- Ако сакате да спарите со друг BLUETOOTH уред, повторете од чекор 1 до 6.

За откажување на спарување Допрете BLUETOOTH на уредот.

Бришење информација за регистрација на спарување

За бришење на сите информации за регистрација на спарување, системот треба да се ресетира во фабрички дотерувања. Видете "Ресетирање на системот" (стр. 37).

Слушање музика на BLUETOOTH уред

Може да ракувате со BLUETOOTH уред со поврзување на системот и BLUETOOTH уред со помош на AVRCP. Проверете го следното пред репродукција на музика: — BLUETOOTH функцијата на BLUETOOTH уредот е вклучен. — Спарувањето е завршено (стр. 22). Кога системот и BLUETOOTH уред еднаш ќе се поврат можете да ја контролирате репродукцијата со допирање на **▶**, **||** и **◀▶**.

1 Допрете BLUETOOTH на уредот да изберете BLUETOOTH функција.

“BT AUDIO” се прикажува на дисплејот.

2 Воспоставите поврзување со BLUETOOTH уред.

Последен поврзан BLUETOOTH уред автоматски ќе се поврзе. Направете BLUETOOTH поврзување од BLUETOOTH уред ако уредот не е поврзан.

3 Допрете **▶** да почнете со репродукција.

Во зависност од BLUETOOTH уредот,
— може треба да допрете двапати.
— може ќе треба да почнете со репродукција на аудио на тон BLUETOOTH уред.

4 Прилагодете го тонот.

Прво прилагодете го тонот на BLUETOOTH уредот. Ако нивото на тон се уште е многу тивко, прилагодете го нивото на тон на системот преку VOL +/-.

Забелешка

Ако сакате да поврзете друг BLUETOOTH уред со системот, моментално поврзаниот BLUETOOTH уред ќе се исклучи.

За прекинување на BLUETOOTH поврзувањето

1 Допрете OPTIONS.

2 Допрете **↕** да изберете “DISCONNECT,” потоа допрете **+**.

Во зависност од BLUETOOTH уредот, BLUETOOTH поврзувањето може автоматски да се прекине кога ќе запрете со репродукција.

One Touch BLUETOOTH поврзување со NFC

NFC (Near Field Communication) е технологија која овозможува безжична комуникација со краток опсег меѓу разни уреди, пр. паметен телефон и таблети.

Кога ќе допрете на системот со NFC-компатибилен паметен телефон, системот автоматски:

- вклучува BLUETOOTH функција.
- завршува со спарување и BLUETOOTH поврзување.

Компатибилни паметни телефони
Паметни телефони со вградена NFC функција (ОС: Android™ 2.3.3 или понов, освен Android 3.x)

Забелешки

- Системот може да препознае и да се поврзе само со еден NFC-компатибилен паметен телефон во исто време. Ако се обидете да поврзете друг NFC-компатибилен паметен телефон со системот, моментално поврзаниот NFC-компатибилен паметен телефон ќе се исклучи.
- Во зависност од вашиот NFC-компатибилен паметен телефон, може ќе треба прво да ги направите следните чекори на вашиот NFC-компатибилен телефон.
 - Вклучете ја NFC функцијата. За детали видете во упатството за употреба на NFC-компатибилниот паметен телефон.
 - Ако вашиот NFC-компатибилен паметен телефон има постара верзија на ОС систем од Android 4.1.x, преземете ја и активирајте ја “NFC Easy Connect” апликацијата. “NFC Easy Connect” е бесплатна апликација за Android паметни телефони која можете да ја добиете од Google Play™. (Апликацијата може да не е достапна во некои земји/региони.)

- 1 Допрете на мобилниот уред, на пр. памтен телефон или таблет на N-ознаката на уредот се додека мобилниот уред не завибрира.**



Завршете го поврзувањето следејќи ги инструкциите прикажани на pametniот телефон. Кога ќе се воспостави BLUETOOTH поврзување, BLUETOOTH индикаторот на уредот не престане да трепка и продолжи да свети. "BT AUDIO" се прикажува на дисплејот.

- 2 Почнете со репродукција на аудио од pameten телефон.** За детали видете во упатството за употреба на вашиот BLUETOOTH уред.

Совет

Ако спарувањето и BLUETOOTH поврзувањето не успеат, направете го следното.

- Извадете ја футролата од pametniот телефон ако ја користите.
- Допрете повторно на pametniот телефон на N-ознаката на уредот.
- Повторно активирајте ја "NFC Easy Connect" апликацијата.

За прекинување на BLUETOOTH поврзување

Допрете повторно на pametniот телефон на N-ознаката на уредот.

Репродукција со кодекси со висок квалитет на звук (AAC/LDAC™)

Овој систем може да прима податоци во AAC или LDAC формат на кодекси од BLUETOOTH уред. Ова обезбедува репродукција со повисок квалитет на звук.

Фа-бричкото дотерување на системот е "AUTO."

Можете да изберете аудио кодекси опција од следниве две дотерувања со помош (стр. 23) и потоа повторно направете BLUETOOTH поврзување.

- 1 Допрете BLUETOOTH на уредот да изберете BLUETOOTH функција.**

"BT AUDIO" се прикажува.

- 2 Допрете OPTIONS.**

- 3 Допрете \uparrow/\downarrow да изберете "BT:CODEC," потоа допрете \oplus .**

- 4 Допрете \uparrow/\downarrow да изберете дотерување, потоа допрете \oplus .**

- AUTO: Системот открива кодекси кој се користи на уредот и автоматски избира оптимален кодекси од "SBC," "AAC*" or "LDAC*."

- SBC: "SBC" секогаш се применуваат без оглед на кодексот кој е користен на уредот
- * Достапно само кога кодексот е поддржан од BLUETOOTH уредот.

Забелешка

Можете да уживате во поголем квалитет на звук кога уредот е компатибилен со AAC/LDAC и оваа функција е дотерана во "AUTO." Но, звукот може да прекинат во зависност од условите на BLUETOOTH комуникацијата. Ако се случи ова, функцијата дотерајте ја во "SBC."

LDAC е технологија за аудио кодирање развиена од Sony која овозможува пренос на High-Resolution (Hi-Res) аудио содржина, дури и преку BLUETOOTH поврзување. За разлика од другите BLUETOOTH компатибилни технологии за кодирање, пр. SBC, ова работи без намалување на конверзијата на Hi-Res аудио содржина¹⁾. Исто така, овозможува приближно три пати повеќе податоци¹⁾ од други технологии, за пренос на повеќе една BLUETOOTH безжична мрежа со невиден квалитет на звук со користење на ефикасно кодирање и оптимизирано групирање на податоци.

¹⁾ Со исклучок на содржини со DSD формат.

¹⁾ Во споредба со SBC (Sub Band Codec), кога е избрана брзина од 990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps (88.2/44.1 kHz).

Дотерување BLUETOOTH режим на мирување

BLUETOOTH режимот за мирување овозможува системот да се вклучи автоматски кога ќе воспоставите BLUETOOTH поврзување со BLUETOOTH уред.

1 Допрете **OPTIONS**.

2 Допрете **+/-** да изберете **"BT:STBY"** и допрете **[+]**.

3 Допрете **+/-** да изберете **дотерување и допрете [+]**

- ON: Системот автоматски се вклучува дури и кога е во режим на мирување.
- OFF: Системот се исклучува.

Совет

Оневозможете го BLUETOOTH режимот за мирување да ја намалите потрошувачката на напојување во режим на мирување (еко режим).

Вклучување или исклучување на BLUETOOTH сигналот

Можете да го поврзете системот од спарен BLUETOOTH уред во сите функции кога BLUETOOTH сигналот на системот е вклучен. BLUETOOTH сигналот фабрички е вклучен. Користете ги копчињата на уредот да ја направите оваа операција.

Држете ■ и TUNING- за околу 5 секунди.

"BT ON" или "BT OFF" се прикажува на дисплејот.

Забелешка

Не можете да ги правите следниве операции кога ќе го исклучите BLUETOOTH сигналот:

- Спарување и/или поврзување со BLUETOOTH уред
- Дотерување BLUETOOTH аудио кодек
- Дотерување BLUETOOTH режим на мирување
- Користење на "SongPal" преку BLUETOOTH

Користење “SongPal” преку BLUETOOTH

За апликацијата



Можете да го контролирате системот преку бесплатна апликација “SongPal,” која е достапна и на Google Play и на App Store.

Побарајте “SongPal” или скенирајте го дводимензионалниот код, потоа превземете ја апликацијата да дознаете повеќе за практични функции.



Забелешки

- Ако “SongPal” апликацијата не работи правилно, исклучете го BLUETOOTH поврзувањето (стр. 23), потоа направете повторно BLUETOOTH поврзување така што BLUETOOTH поврзувањето да работи правилно.
- Што можете да контролирате со “SongPal” се разликува зависно од поврзаниот уред.
- Спецификацијата и дизајнот на апликацијата може да се смени без претходна најава.

Прилагодување звук

Прилагодување звук

За	Направете го ова
Прилагод. тон	Допрете VOL +/-.
Создавање подинамичен звук	Допрете MEGA BASS се додека “BASS ON” не се прикаже на дисплејот.
Дотер.звучен ефект	Допрете EQ се додека на дисплејот не се прикаже звучен ефект.

Креирање атмосфера на забава (DJ EFFECT)

Користете ги копчињат ана уредот да ја направите оваа операција.

1 Допрете на следново копче да изберете тип на ефект.

- FLANGER: Креирање на длабок пробивен ефект кој е сличен на татнеж на авион.
- ISOLATOR: Изолирање одредена фреквенција со прилагодување друга фреквенција. Ова е корисно кога сакате да фокусирате на вокал.

2 Завртете го VOLUME/DJ CONTROL копчето за прилагодување ниво на ефект

За исклучување на ефектот

Допрете DJ OFF.

Забелешки

- DJ EFFECT автоматски се исклучува кога
 - ќе го исклучите системот
 - активирате или деактивирате Party Chain функцијата
- DJ EFFECT не влијае врз префрлање на аудио фајлово. Префрлањето аудио фајлови ќе се направи без DJ EFFECT дури и ако сте го активирале.
- Не може да користите VOLUME/DJ CONTROL на уредот за прилагодување јачина на звук кога DJ EFFECT е активизирано. Допрете VOL +/- на далечинскиот за прилагодување јачина на звук.

Користење на Party Chain функцијата

Може да поврзете повеќе аудио системи во ланец да направите поинтересна забава и да создадете повисок излезен аудио сигнал. Активиран систем во ланецот ќе биде “Party Host” и споделување музика. Другите системи ќе станат “Party Guests” и репродуцираат музика иста како што репродуцира “Party Host.”


Формирање Party Chain

Формирајте Party Chain со поврзување на системи со помош на аудио кабли (одделно се продаваат).

Пред поврзување на каблите, проверете дали е исклучен кабелот за струја.

A Ако сите системи се опремени со Party Chain функција


Пр.: При поврзување овој систем се користи како прв систем



- Последниот систем мора да е поврзан со првиот систем.
- Било кој систем може да биде Party Host.
- Може да смените Party Host во друг систем во ланецот. За детали видете “За бирање нов Party Host” (стр. 30).
- Проверете дали е избрана друга функција освен Audio In функцијата. Кога Audio In функцијата е избрана, Party Chain функцијата не може да се активира.

B Ако еден од системите не е опремен со Party Chain функција

Пр.: Кога поврзувате користејќи го овој систем како прв систем



* Поврзете систем кој не е опремен со Party Chain функција како последен систем. На последниот систем изберете Audio In функција.

- Последниот систем не е поврзан со првиот систем.
- Мора првиот систем да го изберете како Party Host така што сите системи да репродуцираат иста музика кога кога Party Chain функцијата е активирана.

Уживајте со Party Chain

1 Приклучете го кабелот за струја и вклучете ги сите системи.

2 Прилагодете го тоно на секој систем.

3 Активирајте ја Party Chain функцијата на системот да се користи како Party Host. Пр.: Кога овој систем го користите како Party Host

① Допрете FUNCTION PAIRING да изберете функција.

Кога ќе поврзете со помош на **A** (стр. 28), не ја бирајте Audio In функцијата. Ако ја изберете оваа функција, Party Chain функцијата не може да се активира.

② Почнете со репродукција, потоа држете MEGA BASS на уредот се додека на дисплејот не се прикаже "PARTY CHAIN HOST". Party Host почнува со Party Chain и другите системи автоматски стануваат Party Guests. Сите системи репродуцираат иста музика како и Party Host.

Забелешки

- Зависно од вкупниот број на единици на системи кои сте ги поврзале, може да потрае некое време пред Party Guests да почне да репродуцира музика.
- Менувањето ниво на тон и звучни ефекти на Party Host нема да влијаат врз емитувањето на Party Guests.
- Кога користите микрофон во Party Host, звукот нема да се емитува од Party Guests.
- Кога еден од системите во ланецот извршува USB префрлање, почекајте системот да заврши или прекинете го префрлањето пред да ја активирате Party Chain функцијата.
- За подетална работа на другите системи, видете во упатството за употреба на системите.

Да изберете нов Party Host

Повторете го чекор 3 од "Уживајте со Party Chain" на системот за да се користи како нов Party Host. Моменталниот Party Host станува Party Guest автоматски. Сите системи репродуцираат иста музика како и новиот Party Host.

Забелешки

- Можете да изберете друг систем како нов Party Host само откако Party Chain функцијата на сите системи во ланецот е активирана.
- Ако избраниот систем не станува нов Party Host по неколку секунди повторете го чекор 3 од "Уживајте со Party Chain."

За деактивирање на Party Chain

Кога го користите системот како Party Host, држете MEGA BASS на уредот. Кога користите друг систем како Party Host, допрете PARTY CHAIN на Party Host.

Забелешка


Ако Party Chain функцијата не се деактивира за неколку секунди, направете ја повторно горната операцијана Party Host.

Пеење: Караоке

Подготовка за караоке

1 Завртете го MIC LEVEL на уредот во MIN за намалување тон на микрофонот.

Опсег на тон на микрофон



2 Поврзете опционален микрофон во MIC 1 или MIC 2 приклучок на уредот.

Поврзете друг опционален микрофон ако сакате да пеете во дует.

3 Почнете со репродукција на музика и прилагодете го звукот на микрофонот. Допрете MIC ECHO за прилагодување ехо ефект.

4 Почнете со пеене со музиката.

Забелешки

- Режимот за караоке е вклучен кога ќе се поврзе микрофон.
- Ако се појави завивање:
 - микрофонот тргнете го подалеку од системот.
 - сменете го правецот на микрофонот.
 - намалете го тонот на микрофонот.
 - допрете VOL – за намалување ниво на тон или допрете MIC ECHO за прилагодување ниво на ехо.
- Звукот од микрофонот не се префрла на USB уред за време на USB префрлањето.

Користење на Vocal Fader

Може да го намалите звукот на вокалот во стерео извор.

Допрете **VOCAL FADER** се додека **"FADE ON"** не се прикаже на дисплејот.

За откажување Vocal Fader ефектот, допрете **VOCAL FADER** се додека **"FADE OFF"** не се прикаже на дисплејот

Забелешка

За користење на Vocal Fader во CD или USB функција, вклучете го Караоке режимот со поврзување на микрофон.

Менување копче (Key Control)

Допрете **KEY CONTROL #/ b** да одговара на вашиот вокален опсег во Караоке режим.

Уживајте во музика со вклучени Speaker Lights

Допрете **SPEAKER LIGHT**.
Speaker Lights е вклучено.

За исклучување **Speaker Lights**
Допрете повторно **SPEAKER LIGHT**

Забелешка

Ако светлоста на осветленоста е блескава, сменете го светлото во просторијата или исклучете ја осветленоста.

Користење на опционална опрема

1 Поврзете опционална опрема во **AUDIO IN L/R** приклучокот на уредот преку аудио кабел (одделно се продава).

2 Допрете **FUNCTION** се додека **"AUDIO IN"** не се прикаже на дисплејот.

3 Почнете со репродукција на поврзаната опрема.

4 Прилагодете го тонот.

Прво прилагодете го тонот на поврзаната опрема. Ако нивото на тон се уште е ниско, прилагодете го нивото на тонот на системот преку **VOL +/-**.

Забелешка

Системот може автоматски да се префрли во режим на мирување ако нивото на тон на поврзаната опрема е премногу ниско. Во ваков случај, зголемете го нивото на тон на опремата. За исклучување на функцијата за автоматско мирување, видете "Дотерување на функција за автоматско мирување" (стр. 32).

Менување информација на дисплејот

Може да гледате информации, како број на песна, име на фајл/папка, име на албум и пејач.

Допрете DISPLAY кога системот е вклучен.

Забелешки за прикажаните информации

- Карактери кои не можат да се прикажат се прикажуваат како “_”.
- Следново не се прикажува;
 - вкупно време на репродукција за MP3 диск и USB device.
 - преостанато време на репродукција за MP3/ WMA фајл.
- Следново не се прикажува правилно;
 - поинато време на репродукција на MP3/WMA фајл кодиран со VBR (variable bit rate).
 - име на папка и фајл кој не го следи било кој ISO9660 Level 1/Level 2 во проширен формат.

Користење Sleep Timer

Системот автоматски се исклучува по поставеното време.

Допрете SLEEP да изберете време.

За откажување на Sleep Timer, допрете SLEEP да изберете “OFF.”


Забелешка

При отварање и затварање на носачот за диск, преостанатото време пред системот да се исклучи може да е продолжено.


Совети

- За проверка на преостанато време пред системот да се исклучи, допрете SLEEP.
- Ако изберете “AUTO,” системот автоматски се исклучува откако репродукцијата на моменталниот диск или USB уред ќе заврши или за околу 100 минути.

Деактивирање копчиња на уредот (Child Lock)

Можете да деактивирате копчиња на уредот (освен ) да спречите несакана операција.

Држете DJ OFF и на уредот повеќе од 3 секунди.

“LOCK ON” се прикажува на дисплејот. Со системот може да ракувате само со копчињата на далечинскиот. За исклучување на Child Lock функцијата, држете DJ OFF и  на уредот повеќе од 3 секунди додека “LOCK OFF” не се прикаже.

Дотерување функција за автоматско мирување

Фабрички овој систем е дотеран автоматски да се исклучи за оолу 15 минути кога нема никаква работа или не се слуша аудио звук.

За исклучување на функцијата, држете додека системот е вклучен, се додека на дисплејот не се прикаже “AUTO STANDBY OFF”.

За вклучување на функцијата, повторете ја постапката се додека “AUTO STANDBY ON” не се прикаже на дисплејот.

Забелешки

- “STANDBY” трепка на дисплејот пред да се префрли во режим на мирување.
- Автоматската функција за мирување не работи во следниве случаи:
 - за време на работа на тјунерот.
 - кога е активирано Sleep Timer.

Информации за компатибилни уреди

За поддржани USB уреди

- Овој систем поддржува само USB Mass Storage Class .
- Овој систем поддржува само FAT форматиран USB уред (освен exFAT).
- Некои USB уреди може нема да работат со овој систем.

За BLUETOOTH комуникација за for iPad, iPhone и iPod touch

Направено за

- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPod touch (6та генерација)
- iPod touch (5та генерација)

Веб страни за компатибилни уреди

Проверте ги следните веб страни за најнови информации за компатибилни USB и BLUETOOTH уреди.

За купувачите во САД:

<http://esupport.sony.com/>

За купувачите во Канада:

<http://esupport.sony.com/CA>

За купувачите во Европа:

<http://www.sony.eu/support>

За купувачите во Латинска Америка:

<http://esupport.sony.com/LA>

За купувачи во други

земји/региони:

<http://www.sony-asia.com/support>

Проблеми и решенија

Ако се случи проблем додека работите со системот, следете ги чекорите опишани подолу пред да се обратите во продавницата на Sony. Ако се прикаже порака за грешка запомнете ја содржината за референца.

1 Проверете проблемот да не го има во листата во делот “Проблеми и решенија”.

2 Проверете ги следниве веб страни за поддршка на купувачите.

За купувачите во САД:

<http://esupport.sony.com/>

За купувачите во Канада:

<http://esupport.sony.com/CA>

За купувачите во Европа:

<http://www.sony.eu/support>

За купувачите во Л. Америка:

<http://esupport.sony.com/LA>

За купувачите во други земји/региони:

<http://www.sony-asia.com/support>

Ќе најдете најнови информации за поддршка и FAQ на овие веб страни.

Запомнете дека ако сервисер менува некои делови за време на поправката, тој дел може да го задржи.

Ако “PROTECT” се прикажува на екран

Веднаш откачете го кабелот за напојување и проверете ги следните менија откако “PROTECT” ќе исчезне.

- Ако нешто ги блокира отворите за вентилација на системот?
- Дали USB портот има краток спој? Откако ќе го проверите ова и не најдете проблем, повторно поврзете го кабелот за напојување и вклучете го системот. Ако проблемот се уште постои, обратете во продавницата на Sony .

Општо

Системот не се вклучува.

- Проверете дали кабелот за струја правилно е поврзан.

Системот не може да се вклучи дури и кога е допрено.

- Можеби режимот за приказ несакајки сте го дотерале во режим за демо. Допрете SPEAKER LIGHT да избереете Standby Mode (стр. 14).

Системот се префрла во режим на мирување.

- Ова не е дефект. Системот автоматски се префрла во режим на мирување за околу 15 минути кога нема никаква работа или аудио излез (стр. 32).

Нема звук.

- Прилагодете го тонот.
- Проверете го поврзувањето на опционалната опрема ако има.
- Вклучете ја поврзаната опрема.
- Откачете го кабелот за струја, потоа повторно поврзете го кабелот за струја и вклучете го системот.

Нема звук од микрофонот.

- Прилагодете го нивото на звук на микрофонот.
- Проверете дали микрофонот правилно е поврзан во MIC 1 или MIC 2 приклучок на уредот.
- Проверете дали е вклучен микрофонот.

Има шум и бучава.

- Системот тргнете го подалеку од извори на бучава.
- Поврзете го системот во друг штекер.
- Инсталирајте филтер за шум (комерцијално достапен) во кабелот за струја.
- Исклучете ја околната електрична опрема.
- Шумот генериран од вентилаторите на системот може да се слушаат кога системот е во режим на мирување или за време на репродукцијата. Ова не е дефект.

Далечинскиот не работи.

- Отстранете ги пречките меѓу далечинскиот и уредот.
- Далечинскиот приближете го до системот.
- Насочете го далечинското кон сензорот на системот.
- Заменете ги батериите (R03/size AAA).
- Системот тргнете го подалеку од флуоресцентно светло.

Има акустично ехо.

- Намалете го тонот.
- Тргнете го подалеку микрофонот од системот или сменете го правецот на микрофонот.

Освен , копчињата на уредот не работат и "LOCK ON" се прикажува на дисплејот.

- Исклучете ја Child Lock функцијата (стр. 32).

"SEARCH," "READING" или "TUNING" се прикажува на дисплејот.

- Со системот управувајте откако ќе исчезне пораката.

Диск плеер

Носачот за диск не се отвара и "LOCKED" се прикажува.

- Обратете се во продавницата на Sony dealer или локален овластен сервис на Sony.

Репродукцијата не почнува.

- Избришете го дискот (стр. 38).
- Повторно ставете го дискот.
- Ставете диск кој системот може да го репродуцира (стр. 38).
- Извадете го дискот и избришете ја влагата од дискот, потоа оставете го системот вклучен неколку часа се додека влагата не испари.

Звукот прескокнува.

- Избришете го дискот (стр. 38).
- Повторно ставете го дискот.
- Системот преместете го на место без вибрации.

Репродукцијата не почнува од првата песна.

- Дотерајте режим за репродукција во нормален режим (стр. 15).
- Resume Play е избрано. Допрете ■ двапати. Потоа допрете ► да почнете со репродукција.

Почнувањето на репродукцијата подолго трае од обично.

- Следниве дискови може да го зголемат времето потребно да почне со репродукција;
 - диск снимен со комплицирана структура.
 - диск снимен во мултисесиски режим.
 - диск кој не е завршен (диск на кој може да се додадат податоци).
 - диск кој има многу папки.

USB уред

Поврзаниот USB уред не се полни.

- Проверете дали правилно е поврзан USB уредот.

USB уредот не работи правилно.

- Ако поврзете неподдржан USB уред, следниве проблеми може да се случат. Видете “Информации за компатибилни уреди” (стр. 33).
 - USB уредот не е препознат.
 - Имиња на фајл или папка не се прикажани на овој систем.
 - Репродукцијата не е можна.
 - Звукот прескокнува.
 - Има шум.
 - Се емитува испрекинат звук.

Нема звук.

- USB уредот не е поврзан правилно. Исклучете го системот и повторно поврзете го USB уредот, потоа вклучете го системот и проверете дали на дисплејот ќе се прикаже “USB”.

Има шум, прескокнување или изобличен звук.

- Користите неподдржан USB уред. Видете “Информации за компатибилни уреди” (стр. 28).
- Исклучете го системот и повторно поврзете го USB уредот, потоа вклучете го системот.
- Самите музички фајлови имаат шум или звукот е изобличен. Шумот можеби влегол за време на креирањето фајл преку компјутер. Повторно креирајте музички фајл.
- Користената брзина при кодирање на аудио фајл е премногу бавна. Префрлете аудио фајл со поголема брзина на USB уред.

“SEARCH” е прикажано подолго време или потребно е повеќе време пред да почне со репродукција.

- Процесот на читање може да потрае подолго во следниве случаи.
 - Има многу папки или фајлови на USB уредот.
 - Структурата на фајлот е премногу сложена.
 - Капацитетот на меморијата е надминат.
 - Внатрешната меморија е фрагментирана.

“OVER CURRENT” се прикажува

- Откриен е проблем со нивото на струјата од ⚡(USB) портот. Исклучете го системот и извадете го USB уредот од ⚡(USB) портот. Проверете да не има проблем со USB уредот. Ако приказот се уште постои обратете се во продавницата на Sony.

Погрешен приказ

- Карактери кои не можат да се прикажат се прикажуваат како “_”.

USB уредот не е препознат.

- Исклучете го системот и повторно поврзете го USB уредот, потоа вклучете го системот.
- Користите неподдржан USB уред. Видете “Информации за компатибилни уреди” (стр. 33).
- USB уредот не работи правилно. Видете во упатството за работа на USB уредот како да го решите овој проблем.

Префрлањето резултира со грешка.

- Користете неподдржан USB уред. Видете “Информации за компатибилни уреди” (стр. 33).
- USB уредот не е форматиран правилно. Видете во упатството за употреба на USB уредот како да го форматирате.
- Исклучете го системот и извадете го USB уредот. Ако USB уредот има прекинувач, исклучете го USB уредот и повторно вклучете откако ќе го извадите од системот. Потоа повторно префрлете.
- Ако префрлање и бришење повеќе пати се направени, структурата во USB уредот се фрагментира. Видете во упатството за употреба на USB уредот како да го решите овој проблем.
- USB уредот е откачен или напојувањето е исклучено за време на префрлањето. Избришете ги делумно префрлените фајлови и повторно префрлете. Ако ова не го реши проблемот, USB уредот можеби е расипан. Видете во упатството за употреба на USB уредот како да го решите овој проблем.

Аудио фајлови или папки на USB уредот не се бришат.

- Проверете дали USB уредот има заштита од пишување.
- USB уредот е откачен или напојувањето е исклучено за време на бришење. Избришете ги делумно избраните фајлови. Ако ова не го реши проблемот, USB уредот можеби е расипан. Видете во упатството за употреба на USB уредот како да го решите проблемот.

Репродукцијата не почнува.

- Исклучете го системот и повторно поврзете го USB уредот, потоа вклучете го системот.
- Користите неподдржан USB уред. Видете “Информации за компатибилни уреди” (стр. 33).

Репродукцијата не почнува од првиот фајл.

- Режимот за репродукција дотерајте го во нормален режим (стр. 20).
- Resume Play е избрано. Допрете ■ двапати. Потоа допрете ► да почнете со репродукција.

Фајловите не се репродуцираат.

- USB уреди форматирани со системски фајл различен од FAT16 или FAT32 не се поддржани.*
 - Ако користите поделен USB уред, само фајловите од првата партиција ќе се репродуцираат.
 - Фајлови кои се шифрирани или заштитени со лозинка не може да се репродуцираат.
 - Фајлови со DRM (Digital Rights Management) авторска заштита не може да се репродуцираат на овој систем.
- * Овој систем поддржува FAT16 и FAT32, но некои USB уреди за чување може не ги поддржуваат сите овие FAT. За детали, видете во упатството за употреба за секој USB уред за чување или обратете се кај производителот..

Тјунер*

Има шум или бучава, или не се прима станицата

- Правилно поврзете ја антената.
- Сменете го местото на антената и ориентацијата да добиете подобар прием.
- Антената држете ја подалеку од кабел за напојување да спречите шум.
- Исклучете електричната опрема во близина.

* Радио може да не се прими зависно од условите на радио брановите или условите во вашата околина.

BLUETOOTH уред

Спарувањето не може да се направи.

- Поместете го поблиску BLUETOOTH уредот до системот.
- Спарувањето може да не е можно ако други BLUETOOTH уреди се присутни околу системот. Во ваков случај, исклучете ги другите BLUETOOTH уреди.
- Внесете точна лозинка кога избирате име на систем (овој систем) на BLUETOOTH уредот.

BLUETOOTH уредот не го открива системот или “BT OFF” се прикажува на дисплејот.

- Дотерајте BLUETOOTH сигнал во “BT ON” (стр. 25).

Поврзувањето не е можно.

- BLUETOOTH уредот кој се обидува-те да го поврзете не поддржува A2DP профил и не може да се поврзе со системот.
- Овозможете BLUETOOTH функција на BLUETOOTH уредот.
- Воспоставете поврзување од BLUETOOTH уред.
- Информацијата за регистрација на спарување е избришана. Направете повторно спарување.
- Бришење на информацијата за регистрирање спарување од BLUETOOTH уред со ресетирање на системот во фабрички дотерувања (стр. 37) и направете повторно спарување (стр. 22).

Звукот прескокнува или варира, или врската е изгубена.

- Системот и BLUETOOTH уредот се премногу оддалечени.
- Ако има пречки меѓу системот и BLUETOOTH уредот, отстранете ги или избегнете ги пречките.
- Ако има опрема која генерира електромагнетно зрачење, пр. безжичен LAN, друг BLUETOOTH уред или микробранова печка во близина, отстранете ги.

Звукот на BLUETOOTH уредот не се слуша на овој систем.

- Зголемете го тонот на BLUETOOTH уредот прво, потоа прилагодете го тонот со VOL +/-.

Има шум, бучава или испрекинат звук.

- Ако има пречки меѓу системот и BLUETOOTH уредот, отстранете ги или избегнете ги пречките.
- Ако има опрема која генерира електромагнетно зрачење, пр. безжичен LAN, друг BLUETOOTH уред или микробранова печка, отстранете ги.
- Намалете го тонот на поврзаниот BLUETOOTH уред.

Party Chain

Party Chain функцијата не може да се активира.

- Проверете го поврзувањето (стр. 28).
- Проверете дали аудио каблите правилно се поврзани.
- Изберете функција различна од Audio In функцијата (стр. 30).


Party Chain функцијата не работи правилно.

- Исклучете го системот. Потоа, повторно вклучете го да ја активирате Party Chain функцијата.

Ресетирање на системот

Ако системот се уште не работи правилно, ресетирајте го системот во фабричко дотерување.

1 Откачете го и повторно прикачете го кабелот за струја и вклучете го системот.

2 Држете на  и  – на уредот се додека “RESET” не се прикаже на дисплејот.

Сите конфигурирани кориснички дотерувања, пр. меморирање радио станици и информација за спарување се враќаат во фабричко дотерување.

За време на работата може да се прикаже една од следниве пораки или да трепка.

DISC ERR

Сте ставиле диск кој не може да се репродуцира.

ERROR

Не може да префрлите музика на USB уред бидејќи USB уредот има заштита од пишување или меморијата на USB е полна.

FULL

Се обидуваат да програмираат повеќе од 64 песни или фајлови.

NO FILE

Нема фајлови за репродуцирање на CD-R/CD-RW дискот или на USB уредот.

NO STEP

Сите програмирани чекори се избришани.

NO USB

Не е поврзан USB уред или поврзан е USB уред кој не е поддржан.

PARTY CHAIN GUEST

Системот е Party Guest бидејќи Party Chain функцијата е активирана од Party Host.

PARTY CHAIN HOST

Системот ја активира Party Chain функцијата и станува Party Host.

PLS STOP

Се обидуваат да направите операција која може да се направи само кога репродукцијата е запрена.

Мерки на претпазливост

Дискови кои системот ГИ репродуцира

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (аудио податоци/MP3 фајлови)

Дискови кои системот НЕГИ репродуцира

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW други од овие снимени во музички CD формат, во согласност со ISO9660 Level 1/Level 2
- CD-R/CD-RW снимени во мултисесиски кои не завршуваат со "затворање на сесијата"
- CD-R/CD-RW со слаб квалитет на снимање, CD-R/CD-RW кои се изгребани или нечисти, или CD-R/CD-RW снимени со некомпатибилен уред за снимање
- CD-R/CD-RW кој не е финализиран правилно
- Дискови кои содржат фајлови различни од MPEG1 Audio Layer-3 (MP3) фајлови
- Дискови со нестандартна форма (на пр. срце, квадрат, звезда)
- Дискови кои имаат леплива лента, хартија или стикер прикачено на нив
- Изнајмени или користени дискови со прикачена налепница каде што лепакот излегува надвор од налепницата
- Дискови кои имаат етикети печатени со мастило

Забелешка за дисковите

- Пред да почнете со репродуцирање избришете го дискот со ткаенина бришејќи од центар кон краевите.
- Дисковите не ги чистете со раствори, на пр. бензин, разредувач или комерцијално доџстапни средства за чистење или антистатичен спреј наменет за винилна плоча.
- Дисковите не ги изложувајте на директна сончева светлина или топлотни извори, ниту пак да ги оставите во автомобил паркиран на директна сончева светлина.

За безбедност

- Целосно исклучете го кабелот за струја од штекер ако не го користите подолг временски период. Кога ќе го исклучувате уредот секогаш држете го за приклучокот. Не го влечете кабелот.
- Ако во системот влезат предмети или течност, откачете го системот и однесете го на сервис кај квалификуван сервисер пред да го вклучите.
- Кабелот за струја мора да се менува само во квалификуван сервис.

За поставување

- Системот не го ставајте во навалена позиција или на места каде е премногу топло, ладно или влажно или нема доволно вентилација, или да го изложувате на вибрации, директна сончева светлина или јака светлина.
- Внимавајте кога системот го ставате на површина која е специјално третирана (пр. восок, масло, политура) бидејќи може да се појават дамки или површината да се обезбои.
- Ако системот го донесете директно од ладно на топло место или во многу влажна соба, влагата може да кондензира врз објективот во системот и да предизвика дефект. Во ваква ситуација извадете го дискот и оставете го системот околу еден час влагата да испари.

За затоплување

- Затоплување на системот за време на работата е нормално и нема причина на загриженост.
- Не го допирајте куќиштето ако е користено долго време со висок тон бидејќи куќиштето може да се затопли.
- Не ги покривајте отворите за вентилација.

За системот звучници

Вградениот систем на звучници не е заштитен од магнети и сликата од бликиот ТВ може да се искриви. Во ваква ситуација, исклучете го ТВ, почекајте 15 до 30 минути и повторно вклучете го.

Ако нема подобрување, системот одалечете го од ТВ.

Чистење на куќиштето

Чистете го овој систем со мека ткаенина малку навлажнета со малку раствор од детергент. Не користете било каков тип на абразивни средства, прашок за чистење или раствори, како разредувач, бензин или алкохол.

За BLUETOOTH комуникација

- BLUETOOTH уреди треба да се користат на растојание од приближно 10 метри (33 feet) (непречено растојание) еден од друг. Ефективниот опсег на комуникација може да е пократок во следниве услови.
 - Кога лице, метални предмети, сид или други пречки има меѓу уредите со BLUETOOTH поврзување
 - Места каде е инсталиран безжичен LAN
 - Околу микробранова печка
 - Места каде се генерираат други електромагнетни бранови
- BLUETOOTH уреди и безжичен LAN (IEEE 802.11b/g) опрема кои користат иста фреквенција (2.4 GHz). Кога го користите BLUETOOTH уредот во близина на уред со безжичен LAN, може да се случат електромагнетни пречки. Ова може да резултира со намалување на префрлање податоци, шум или нема да може да се поврзе. Ако се случи ова, обидете се со следните решенија:
 - Користете го овој систем најмалку 10 метри (33 feet) подалеку од безжична LAN опрема.
 - Исклучете го напојувањето на безжичната LAN опрема кога користите BLUETOOTH уред на растојание од 10 метри (33 feet).
 - Користете го системот и BLUETOOTH уредот колку можете поблиску еден до друг.
- Радио брановите емитувани од овој систем може пречат на работата на некои медицински уреди. Бидејќи овие пречки може да предизвикаат дефект, секогаш исклучувајте го напојувањето на системот и BLUETOOTH уредот на следните места:
 - Во болници, воз, авион, бензиски пумпи и било каде каде што има запалив гас
 - Близу автоматски врати или противпожарен аларм
- Овој систем поддржува безбедносни функции кои се во согласност со BLUETOOTH спецификациите да обезбедат безбедно поврзување за време на комуникација преку BLUETOOTH технологија. Но, оваа безбедност може да не е доволна зависно од дотерувањето на содржината и други фактори, па затоа внимавајте кога комуницирате преку BLUETOOTH технологијата.
- Sony во никој случај не е одговорен за штети или други загуби предизвикани од течење на информации за време на комуникацијата преку BLUETOOTH .
- BLUETOOTH комуникација не се гарантира со сите BLUETOOTH уреди кои имаат ист профил како и овој систем.

- BLUETOOTH уреди поврзани со овој систем мора да се во согласност со BLUETOOTH спецификацијата наведена од Bluetooth SIG, Inc. и потврдете дека се соодветни. Но, дури и кога уредот е во согласност со BLUETOOTH спецификацијата, може да има случаи каде карактеристиките или спецификациите на BLUETOOTH уредот не дозволуваат да се поврзе или може да резултира со различни контролни методи, приказ или работа.
- Може да се слуша шум или аудиото може да е прекинато зависно од BLUETOOTH уредот кој е поврзан со овој систем, околностите при комуникација или условите на околината.

Спецификации

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА АУДИО НАПОЈУВАЊЕ

ИЗЛЕЗЕН НАПОН И ВКУПНА
ХАРМОНИЧНА ДИСТОРЗИЈА:
(Само за модели за САД)

Лев/Десен канал:

Со оптеретување од 3 ohms,
двата канала оптоварени, од 120
- 10,000 Hz; номинална
30 watts по канал минимум
RMS напојување со не повеќе од
0.7% вкупна хармонична
дисторзија од 250 milliwatts до
доминална вредност на излез.

Звучник

Систем на звучник:

Високотинец + Вуфер

Високотонец Л/Д:

50 mm (2 in), конусен тип

Вуфер:

200 mm (7 7/8 in), конусен тип

Влезови

АУДИО/PARTY CHAIN IN L/R:

Напон 2 V, импеданса 10
kilohms

MIC 1, MIC 2:

Осетливост 1 mV, импеданса
10 kilohms

Излези

АУДИО/PARTY CHAIN OUT L/R:

Напон 2 V, импеданса 600 ohms

Диск плеер

Систем: Компакт диск и дигитален аудио систем

Карактеристики на ласерска диода

Траење на емитување:

Непрекинато

Ласерски излез*: Помал од

44.6μW

* Овој излез е мерен на растојание од 200mm од површината на објективна леќа на Optical Pick-up Block со отвор од 7mm.

USB

⚡ (USB) порт: Тип А, максимален напон 1 А

Поддржани аудио формати (само MP3 дискови и USB уреди)

Поддржана брзина:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kbps - 320 kbps, VBR

WMA*: 32 kbps - 192 kbps, VBR

Слични фреквенции:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32/44.1/48 kHz

WMA*: 44.1 kHz

* само USB уреди

Тјунер

FM стерео

FM суперхетероден тјунер

Антиена:

FM антена

FM тјунер:

Опсег на дотерување:

Модел за Северна Америка: 87.5

MHz -108.0 MHz (100 kHz step)

Други модели: 87.5 MHz - 108.0

MHz (50 kHz step)

BLUETOOTH

Систем на комуникација:

BLUETOOTH Standard version 3.0

Излез:

BLUETOOTH Standard Power Class 2

Максимален опсег на комуникација:

Во линија на вид приближ. 10 m

(33 feet)¹⁾

Фреквенција:

2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

Метод на модулација:

FHSS (Freq Hopping Spread

Spectrum)

Компатибилни BLUETOOTH профили²⁾:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

SPP (Serial Port Profile)

Поддржани кодекси:

SBC (Sub Band Codec)

AAC (Advanced Audio Coding) LDAC

¹⁾ Вистинскиот опсег се разликува зависно од факторите како на пр. пречки меѓу уредите, магнетни полиња околу микробранова печка, статичен електрицитет, осетливост на прием, перформансите на антената, работниот систем, софтверската апликација и т.н.

²⁾ BLUETOOTH стандарден профил ја наведува целта на BLUETOOTH комуникацијата меѓу уредите.

Општо

Потребен напон:

Модели за Северна Америка: AC
120 V, 60 Hz
Други модели: AC 120 V - 240 V,
50/60 Hz

Потрошувачка:

45 W

Потрошувачка во режим на мирување
(во Standby Mode):

Кога BLUETOOTH режимот за
мирување е исклучен: 0.5 W (еко
режим)

Кога BLUETOOTH режимот за
мирување е вклучен: 2.8 W (сите
безжични мрежни приклучоци се
свклучени)

Димензии (Ш/В/Д) (Приближ.):

290 mm × 600 mm × 265 mm
(11 1/2 in × 23 5/8 in × 10 1/2 in)

Маса (Приближ.):

10 kg (22 lb 1 oz)

Количина на системот:

1 парче

Испорачани додатоци:

Далечински управувач (1)

R03 (size AAA) батерии (2)

Кабел за струја (1)

Адаптер за струја* (1) (испорачан
само за одредени подрачја)

* Овој адаптер не се користи во Чиле,
Парагвај и Уругвај. Користете го
адаптерот во земји каде што е
потребен.

Дизајнот и спецификациите се
предмет на измена без претходна
најава.

Забелешки за лиценци и заштитни знаци

- MPEG Layer-3 аудио технологија за кодирање и патенти лиценцирани од Fraunhofer IIS и Thomson.
- Windows Media е и регистриран заштитен знак и трговска марка на Microsoft Corporation во САД и/или други земји.
- Овој производ е заштитен со одредени интелектуални авторски права на Microsoft Corporation. Користење или дистрибуција на ваква технологија надвор од овој производ е забранета без лиценца од Microsoft или од овластен продавач на Microsoft.
- BLUETOOTH® знакот и логото се регистрирани заштитни знаци сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и било какво користење на вакви знаци од страна на Sony Corporation е со лиценца. Други заштитни знаци и трговски имиња се сопственост на нивните претставници.
- N ознаката е заштитен знак или трговска марка на NFC Forum, Inc. во САД и во други земји.
- Android™ е заштитен знак на Google Inc.
- Google Play™ Google Google Inc.
- LDAC™ и LDAC логото се заштитни знаци на Sony Corporation.

- Apple, Apple логото, iPhone и iPod touch се заштитни знаци на Apple Inc., регистрирани во САД и други земји. App Store е сервисен знак на Apple Inc.
- “Made for iPod” и “Made for iPhone” значат дека електронските додатоци се дизајнирани специјално за поврзување во iPod или iPhone, соодветно и назначени се од производителот да ги исполнат стандардите на Apple . Apple не е одговорен за работата на овој уред или неговата усогласеност со безбедносните и регулаторните стандарди. Запомнете дека употребата на овие додатоци со iPod или iPhone може да влијаат врз безжичните карактеристики.
- Сите други заштитни знаци или регистрирани трговски марки се на нивните сопственици. Во ова упатство, TM и [®] ознаките не се наведени.

<http://www.sony.net/>

